

Службен гласник

на Општина Валандово

Број 13

05 Ноември 2021 година, петок



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на Општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината 1
2. **Одлука** за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината..... 1

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за доделување на наградата „6-ти Ноември“ и годишно признание на Советот на Општина Валандово по повод празникот на општината, што Советот на Општина Валандово ја донесе на втората редовна седница, одржана на ден 04.11.2021 година.

Бр.09-866/2
05.11.2021 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на втората редовна седница, одржана на ден 04.11.2021 година, донесе

ОДЛУКА

за доделување награда и признанија по повод празникот на општината „6-ти Ноември“

Член 1

Со оваа Одлука се доделува награда и признанија по повод празникот на општината „6-ти Ноември“ за 2021 година и тоа:

Награда во форма на плакета на:

КМФ ПРОЕКТ Јосифово – за постигања, успешно афирмирање и промоција на спортот во општината, државата и надвор од неа

Признание во форма на диплома на:

Д-р Борислав Калковалиев – за промовирање на Општината како член на медицинскиот персонал на Фудбалската репрезентација на Македонија, учесник на Европското првенство 2020 година

ТППЕ Валандово – за активен придонес во успешното ЈП Национални шуми справување со шумските
ПШС Саланџак Валандово пожари на територијата
ДЗС Валандово на Општина Валандово

Драгана Гегова - за млади спортисти и афирмација
Катерина Петкова на Општина Валандово во областа спортот како членови на женската репрезентација на Македонија

Сојуз на борци Валандово - за продолжување и негување на историските традиции од НОБ и заштита на спомен обележјата во општината

Здружение на лозари „МАК ВРАНЕЦ“ - за севкупен придонес во заштита на лозарите и развојот на лозарството во општината
Пирава, Валандово

ФК „Младост“ Удово - за афирмирање и промоција на Општина Валандово во областа на фудбалот

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“

Бр.08-99/2
04.11.2021 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков
